



, ,

, , 2014

- I.
- II.
- III.



“ .20, , .047/551770, 047/551908 ”
krste.micalevski@resen.gov.mk ,

148/13), (, 5 “; .6/12) 21 “ . 24/12, 15/13 01/2014.

28.03.2014 12 ()

12.00 28.03.2014

2014 _____

I.

I.

1.1

1.1.1

:

- ”

a a“

, ;

- ”

“

,

, .

- ”

“

;

- ”

“

,

,

, ;

- ”

“

,

,

,

;

-

- ”

“

.

- ”

“

;

- ”

“

;

- ”

“

;

- ”

“

;

- ”

“

;

- ”

“

;

- ” “ ; ,

- ” “ ; ,

- ” “ (), ; ,

- ” “ ;

- ” “ e , ,

1.2

1.2.1 “ .20, , 047/551901, , 047/551908, : ”
 krste.micalevski@resen.gov.mk, : www.resen.gov.mk

1.2.2 047/551901, 047/551908, , krste.micalevski@resen.gov.mk,

1.3

1.3.1 :

, , .

(- ,) ,

- (77) ,

- ,

- (, ,),

-

.

:

1. .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

47.600.000,00 .

15 .

,

1.3.2

1.4

1.4.1

1.4.2

(<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

1.4.3

1.4.4

¹ Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

1.5

1.5.1

. 24/12, 15/13 148/13

(“, .6/12)

1.5.2

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

151 154

1.6.6

1.7

1.7.1

1.8

1.8.1

1.8.2

1.

(15)

30

2.

60%

60 %

30

3.

40

1.8.3

(

“ .41/08).

1.9

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.10

1.10.1

1.10.2

-

-

-

1.10.3

1.10.4

1.11

1.11.1

1.11.2

1.11.3

2.

2.1

2.1.1

-
-
-
-
-

2.1.2

“ “ ”

2.1.3

’

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.2

2.2.1

- 5 ;
- ;
- ;
- ;

- , , ;

- , ,
-

2.2.2 ,
:

- 5 , ;

- ;
-

- , ;
-

- , ;
- ;
-

- , ,

2.2.3 1 2.2.2

2.2.4

5 6 2.2.2,

2.2.5

2.2.6 7 2.2.2

2.2.7 2.2.2 6 ()

2.2.8 2.2.2

2.3

2.3.1 ,

2.4

2.4.1 ,
:

-

- 1.000.000

-

-

2.4.2 ,
2.4.1

2.4.3 2.4.1 2.4.2

-

-

- ;

- 1.000.000

-
.

2.4.4
,

2.4.5

,

2.4.6
,

.

2.5

2.5.1

,

-

,

-

- :

-

,

-

.

-

/

-

2.5.2

2.5.1 :

1

,

,

42

2.

-

:

- 1/ 2

,

-

42

104

,

(

„

42

:

- M

3

- 2

CV

1/ 2

3.

-

,

4.

()

- 4

5.

/

,

6.

2400

III.

2.6.2
2.6.1 :

- IQNet.

2.7

2.7.1
, :
- : ISO 14001:2004

2.7.2
2.7.1 :

- IQNet.

3. ,

3.1

3.1.1 , , 6

3.1.2 , ,

3.2

3.2.1 6 , ,

3.2.2 , 6 .

3.2.3 ,

4.

4.1

4.1.1

-

- ,) , (
- ; 2.2
- 2.3 ;
- 2.4 ;
- 2.5 ;
-
-

4.1.2

4.1.3

(, , , ,) . ,

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

14

4.5

4.5.1

90

4.5.2

4.6

4.6.1

4.6.2

4.7

5.

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

28.03.2014

12.00

5.1.5

5.1.6

5.1.7

. 154/07).

5.2

5.2.1

5.3

5.3.1

5.3.2

5.4

5.4.1

: ,
- ,
- . ,
- ,

6.

6.1

6.1.1

, ,
- ,

6.2

6.2.1

.
- .
6.2.2 , 3
- ,
- .

6.3

6.3.1

, ,
- ,
- .

6.3.2

:
- (),
- ,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

- 20.000

100

- 20.000 100.000

200

- 100.000 200.000

300

- 200.000

400

6.3.9

6.3.10

6.3.11

12 ,

, :

- 99 198 ,

-

-

.

6.4

6.4.1

6 .

6.4.2

5 .

7.

7.1

7.1.1

_____.

7.2

7.2.1

_____ .

./

_____ , _____,

7.3

()

,

7.3.1

_____ %

7.3.2

7.3.3

_____.

7.4

7.4.1

./

___ % (20%)

7.4.2

7.5

8.

8.1

:

-

,

-

,

-

,

-

,

-

,

-

,

,

-

,

-

9.

-

.

9.1

9.2

,

,

- CALL ,
-
-
- 48 ,
-) 25% (
- ()
- ;
-
-
- 60.000 (15).
-) $\pm 60^\circ$. . 120°, (
- 180°;
- ;
- () 90 lm/W;
- -30° +60° ;
- IP65;
- ;
- ;
- (IK6);
- (-) $\pm 15^\circ$
- , , ; 60-76mm,
- 4000 ();
- (Poly(methylmethacrylate)), ;
- ISO,ENERGY SAVING) EN (CE,IDA,TUV,ECO,
- ENEC(Eyropion Norm Elecrtical certification)
- ENEC,

-
-

85%;

,
,
:
-
-

(.),

Commission Internationale de l'Eclairage-CIE

1- 5.

1.

- - -	1 2 3
- -	1 2
- -	2 3
, - -	4 5

2.

	(cd/m ²)
1	2,0
2	1,5
3	1,0
4	0,75
5	0,5

-

Commission Internationale de l'Eclairage-CIE
1- 7.

3.

	1
	2
	3
	4
,	5
	6
	7

4.

	(lx)	
1	20,0	7,5
2	10,0	3,0
3	7,5	1,5
4	5,0	1,0
5	3,0	0,6
6	1,5	0,2
7		

III.

.41.-1651/1

23.03.2012 ,

:

1.

- , :
- () ,
- .

2.

-
-

3.

-

4.

- ()
- ,

5.

-

6.

-
-

7.

-
-

8.

- (())
- (()))
- (()))
- ()

9.

- ()
- .

10.

-
-
-

11.

-
-

12.

-

13.

-
-
-

14.

-
-
-

15.

-

16.

-
-
-
-

17.

-

18.

-
-
-

19.

-

20.

-
-

21.

-
-
)
)
)
)

:

22.

-
-

23.

-
-
-

24.

-
-

,

25.

-
-

26.

-

27.

-

28.

-

29.

-
-

30.

-
-
-

:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

6.

()

7.

8.

9.

10.

11.

()

IV.

[

,

]

[

]

([https://www.e-](https://www.e-nabavki.gov.mk)

nabavki.gov.mk),

:

IV.1.

IV.1.1.

: _____

IV.1.2.

: _____

- : _____

- : _____

- - : _____

- : _____

IV.1.3.

: _____

IV.1.4.

: _____

IV.1.5.

IV.1.6.

]:

[

- IV.1 IV.II

- , (

- ,),

- ,

- ,

- ,

V.

VI.

2

1. / / :	
2. :	
3. :	4. :
5. :	6.e-mail:
7. / : :	8. / :
9. :	

² Во случај на групна пријава за учество, образецот со општи информации се пополнува за секој член на групата на економски оператори.

VII.

3

/	:
---	---

1. :				
2. :				
3.				
4. : /				
5. : /				
6. :				
7.	:	:	:	:
	—	—	—	—
	—	—	—	—
8. (), :				

³ Образецот се повторува онолку пати колку што биле барани договори и податоци за истите.

VIII.

/	:
---	---

:		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

IX.

,

/	:
---	---

1.

1. _____ :	= _____	= _____	= _____
	= _____		= _____
2. _____ :	= _____	= _____	= _____
	= _____		= _____
3. _____ :	= _____	= _____	= _____
	= _____		= _____
4. _____ :	= _____	= _____	= _____
	= _____		= _____

2.

1. _____ :	2. _____
1.	
2.	

3.

1. _____ :	2. _____
1.	
2.	

4.

1.	
1.	
2.	

X.

4 /

1. /	
2. /	
3.	4.
5.	
6.	
	e-mail

— ,

.

-	/ / /

⁴ За секое лице кое се ангажира како технички персонал или стручен кадар за извршување на предметниот договор се пополнува посебна апликација

XI.

,

/

, ,

.

1.

1. :	2. :
3. :	4. :
5. :	6. :
7. 1. _____ 1. 2. 3. 2. _____ 1. 2. 3.	
8. 1. _____ 1. 2. / 2. _____ 1. 2. /	

2.

1. :	2. : a) _____ _____ _____ ()
------	---

1. _____ :	2. _____ :
3. _____ , _____ :	4. _____
5. _____ (_____ , _____):	
6. _____ :	
7. 1. _____ 1. _____ 2. _____ 3. _____ 2. _____ 1. _____ 2. _____ 3. _____	
8. 1. _____ 1. _____ 2. _____ / 2. _____ 1. _____ 2. _____ /	

5. _____ ,

XII.

/

/	
1.	
2.	
3.	

,) (

1. /	2.	3.	4.	5.
1.	• _____ • _____ • _____	• _____ • _____ • _____	• _____ • _____ • _____	• _____ • _____ • _____
2.	• _____ • _____ • _____	• _____ • _____ • _____	• _____ • _____ • _____	• _____ • _____ • _____
3.	• _____ • _____ • _____	• _____ • _____ • _____	• _____ • _____ • _____	• _____ • _____ • _____
4.	• _____ • _____ • _____	• _____ • _____ • _____	• _____ • _____ • _____	• _____ • _____ • _____

1. /	2.	3. ⁵ _____	4.	5.
1.	• _____ _____	• _____ _____	• _____ • _____	• _____ • _____

⁵ Области која се покрива со договорот

	<p>• _____</p> <p>• _____</p>	<p>• _____</p> <p>• _____</p>	<p>• _____</p>	<p>• _____</p>
2.	<p>• _____</p> <p>• _____</p> <p>• _____</p>	<p>• _____</p> <p>• _____</p> <p>• _____</p>	<p>• _____</p> <p>• _____</p> <p>• _____</p>	<p>• _____</p> <p>• _____</p> <p>• _____</p>
3.	<p>• _____</p> <p>• _____</p> <p>• _____</p>	<p>• _____</p> <p>• _____</p> <p>• _____</p>	<p>• _____</p> <p>• _____</p> <p>• _____</p>	<p>• _____</p> <p>• _____</p> <p>• _____</p>
4.	<p>• _____</p> <p>• _____</p> <p>• _____</p>	<p>• _____</p> <p>• _____</p> <p>• _____</p>	<p>• _____</p> <p>• _____</p> <p>• _____</p>	<p>• _____</p> <p>• _____</p> <p>• _____</p>

XIII.

4.6

l

] , 47 1 _____ []

· , 47 6 ,
·

_____ () _____

XIV.

, 129 _____ [_____],
2 _____,
_____ [_____] _____,
o
_____,
_____,
_____,
_____.

